

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 октомври 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **за уважување на приговор**

1. Приговорот на ДЕЛИШЕС КОМЕРЦ ДООЕЛ с. Дрмени, Ресен УП2 09-192/21 од 23 август 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-309 од 17 јуни 2021 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-309 од 17 јуни 2021 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција да издаде Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа преку нестандартен приклучок.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

ДЕЛИШЕС КОМЕРЦ ДООЕЛ с. Дрмени, Ресен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-192/21 од 23 август 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-309 од 17 јуни 2021 година на КЕЦ ОХРИД, за приклучок на пумпа за наводнување.

Според Електродистрибуција, нисконапонската мрежа е на 150 метри од објектот и поминува низ приватни имоти. Потреба е доградба на нисконапонска мрежа од 200 метри. Жалителот бара броилото да се постави на последниот столб и сами да градат внатрешен приклучок, а обезбедиле и согласност од две куќи.

На седницата на Комисијата за одлучување по спорови и разрешување на спорови одржана на 27 август 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-192/21 од 23 август 2021 година со прилог:
  - Приговор од 29 јули 2021 година
  - РОБСП 11-309 од 17 јуни 2021
  - Тековна состојба на друштвото од 20 март 2021 година
  - Потврда за производни капацитети во Единствен регистар на земјоделски стопанства
  - Скица од подрачјето

и на седницата се заклучи Електродистрибуција да достави ГИС скица, при што истата беше доставена на 3 септември 2021 година.

На 13 септември 2021 година Приговорот повторно се разгледуваше.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имено, согласно член 39 став (2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) стандарден приклучок е приклучок на низок или среден напон при што објектот кој се приклучува се наоѓа на подрачје кое е опфатено со детален урбанистички план (ДУП), или урбанистички план за село (УПС) или урбанистички план вон населено место (УПВНМ) и е исполнет еден од условите:

- 1) одобрената максималната едновремена моќност на приклучокот е помала или еднаква на 400 kW;
- 2) сите колективни станбени, деловни и станбено-деловни објекти, без оглед на одобрената максималната едновремена моќност на приклучокот

Согласно став (3) и (4), по исклучок на став (2), стандардни приклучоци на нисконапонска мрежа се и приклучоци за објекти чија што максимална едновремена моќност е помала или еднаква на 11 kW и не се опфатени со локална урбанистичко-планска документација (ЛУПД), а во подрачјето каде се наоѓа објектот за кој се бара приклучок има и други постоечки корисници и/или потенцијални баратели на приклучок, односно и приклучоци за објекти за кои е издадена локална урбанистичко-планска документација (ЛУПД), а се наоѓаат во подрачје опфатено со детален урбанистички план (ДУП), или урбанистички план за село (УПС) или урбанистички план вон населено место (УПВНМ).

Согласно став (5), сите останати кои не ги исполнуваат горенаведените услови се нестандартни приклучоци.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека постојат услови за третман на нестандартен приклучок, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–192/21  
12 октомври 2021 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ** на  
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски